

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	10 - 31

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата

Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје и неговата подружница МЕПКОМ ДОО Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраниите постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Групата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Групата има вложувања во уделни на трговски друштва во износ од 13 милиони денари. Групата ги води овие вложувања по набавната вредност. Групата не извршила последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на датумот на известување согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би требало да се намали вредноста на овие вложувања и да се признае соодветно обезвреднување. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во уделни во трговски друштва во финансиските извештаи на Групата за 2022 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти описаны во основа за мислење со резерва, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје и неговата подружница МЕПКОМ ДОО Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и нивната финансиска успешност и нивните парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 1 април 2024 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	6	25.563	29.621
Останати оперативни приходи	7	2.134	4.472
Вкупно оперативни приходи		27.697	34.093
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-86	-79
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Трошоци за вработените	9	-4.355	-4.104
Амортизација	14,15	-5.487	-3.998
Останати оперативни расходи	10	-13.636	-17.879
Вкупно оперативни расходи		-23.564	-26.060
Добивка од оперативно работење		4.133	8.033
Финансиски приходи	11	286	105
Финансиски расходи	11	-5	
Добивка пред оданочување		4.414	8.138
Данок на добивка	12	-544	-909
Добивка по оданочување		3.870	7.229
Добивка (загуба) по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)		3.873	7.230
на матичното друштво		-3	-1
Неконтролирано учество	22	3.870	7.229
Основна заработка по акција во денари	13	27	50

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје ги усвои консолидираните финансиски извештаи на 23 февруари 2024 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

ВД Генерален извршен директор

Мирјана Настовска-Митрова



Белешките содржани од страна 10 до 31 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка по оданочување		3.870	7.229
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Промена што произлегува од продажбата на вложувањата расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		3.870	7.229
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции)			
на матичното друштво		3.873	7.230
Неконтролирачко учество	22	-3	-1
		3.870	7.229

Белешките содржани од страна 10 до 31 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Основни средства	14	24.860	24.494
Нематеријални средства	14	-	-
Аванси за материјални средства		-	1.084
Вложувања во недвижности	15	192.325	199.169
Вложувања расположливи за продажба	16	89.301	89.301
Останати долготочни средства		-	-
Вкупно долготочни средства		306.486	314.048
Залихи	17	89	89
Побарувања од купувачи	18	1.995	4.356
Останати краткорочни побарувања	19	346	159
Краткорочни финансиски средства	20	11.194	194
Парични средства	21	6.516	9.482
Вкупно тековни средства		20.140	14.280
ВКУПНО СРЕДСТВА		326.626	328.328
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		470.990	470.990
Законски резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Сопствени акции		-6.340	-6.340
Акумулирана загуба / добивка		-141.265	-145.138
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		323.385	319.512
Неконтролирачко учество	22	301	304
Вкупно капитал и резерви		323.686	319.816
Долгорочни обврски			
Обврски по долготочни кредити		-	-
Останати долготочни обврски	23	912	1.010
Вкупно		912	1.010
Обврски спрема добавувачи	24	1.523	6.182
Останати краткорочни обврски	25	481	1.296
Обврски за аванси		-	-
Обврски по краткорочни кредити и позајмици	26	24	24
Вкупно тековни обврски		2.028	7.502
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		326.626	328.328

Белешките содржани од страна 10 до 31 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
 за годината завршена на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	470.990	-6.340	0	0	-145.138	319.512
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување од 2023 год.	-	-	-	-	3.873	3.873
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-	3.873	3.873
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-	0
Ефект од промената на учеството во подружницата	-	-	-	-	-	-
Ефект од вклучување на подружница во консолидација	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба од законските и останатите резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	470.990	-6.340	0	0	-141.265	323.385

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	470.990	-6.340	0	0	-152.367	312.283
Сеопфатна добивка						
Добивка по оданочување од 2022 год.	-	-	-	-	7.230	7.230
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-	7.230	7.230
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-1	-1
Ефект од промената на учеството во подружницата	-	-	-	-	-	-
Ефект од вклучување на подружница во консолидација	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба од законските и останатите резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	470.990	-6.340	0	0	-145.138	319.512

Белешките содржани од страна 10 до 31 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Готовински текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	3.870	7.229
Амортизација	5.486	3.998
Добивка/загуба/неотпишана вредност од продадени, расходувани или вредносно усогласени недвижности, постројки, опрема и нематер. средства	-1.362	-3.353
Вредносно усогласување / отпис на вложувања расположливи за продажба	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	2.361	1.563
Останати краткорочни побарувања	-187	38
Останати долгорочни обврски	-98	-1.046
Обврски спрема добавувачи	-4.659	4.603
Останати тековни обврски	-815	263
Нето готовински текови од деловни активности	4.596	13.295
Б. Готовински текови од инвестициони активности		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-1.918	-13.947
Набавки на нематеријални средства	-	-
Дадени аванси за материјални средства	-	-6.912
Приливи од продадени недвижности, постројки и опрема	5.356	4.134
Одлив од краткорочни финансиски средства	-11.000	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-	-
Парични средства на консолидираната подружница на почетокот на годината	-	-
Прилив од останати долгорочни средства	-	-
Нето готовински текови од инвестициони активности	-7.562	-16.725
В. Готовински текови од финансиски активности		
Останати долгорочни обврски	-	-
Одлив од краткорочни кредити	-	-
Одлив од долгочини кредити	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето готовински текови од финансиски активности	0	0
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-2.966	-3.430
Парични средства на почеток на годината	9.482	12.912
Парични средства на крајот на годината	6.516	9.482

Белешките содржани од страна 10 до 31 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА

1.1. Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ја сочинуваат матичното друштво Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ и Трговско друштво за трговија на големо и мало МЕПКОМ Кочо и други ДОО увоз-извоз Скопје.

Седиштето на Друштвото е на ул. Македонија бр. 11-А, Скопје.

1.2. Основна дејност на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп. Дополнителна дејност на Друштвото е продажба на трговски стоки. Основната главнина на Друштвото ја сочинуваат 161.540 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51,03 евра. Мнозински акционер во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е ФЕРШПЕД АД Скопје кој на 31.12.2023 година поседуваше 57,93% од основната главнина (57,93% и на 31.12.2022 година). Акционер со учество над 5% во основната главнина на Друштвото на 31.12.2023 година е и Митко Димов кој поседуваше 10,77% (10,77% и на 31.12.2022 година).

На 31.12.2023 година ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје поседува 16.000 сопствени обични акции што претставува 9,90% од основната главнина на Друштвото (16.000 обични акции што претставува 9,90% учество и на 31.12.2022 година).

1.3. Основна дејност на Трговско друштво за трговија на големо и мало МЕПКОМ Кочо и други ДОО увоз-извоз Скопје е друга трговија на мало во неспецијализирани продавници. ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во МЕПКОМ ДОО Скопје има процент на учество од 99,67%.

1.4. Бројот на вработени во Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2023	2022
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје	7	5
МЕПКОМ ДОО Скопје	-	-
ВКУПНО	7	5

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во докладна иднина.

2.4. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата го опфаќа матичното друштво ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје како и неговата подружница МЕПКОМ ДОО Скопје.

Подружницата е правно лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето, се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се исклучени и меѓусебните побарувања и обврски и краткорочните и долгорочните финансиски вложувања и обврски. Делот од капиталот што им припаѓа на останатите содружници во основната главнина на подружницата се прикажани како неконтролирано учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминацији на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учество на малцинските акционери во добивката на Групата е прикажано одделно од добивката на Групата.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Групата применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на трговски стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

3.2. Приходи од камати

Кamatите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се исказуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Кamatите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се исказуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите остварени од вложувањата расположливи за продажба се исказуваат во билансот на успехот како приходи од дивиденди во рамките на финансиските приходи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност на набавените недвижности, постројки и опрема зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Групата изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи во корист на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи на товар на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1 - 10%
Опрема	8 - 20%
Транспортни средства	16%
Нематеријални средства	15 - 20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински приливи.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгочочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловни банки и други парични средства.

**3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и
сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при исказувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се исказуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана загуба

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото, а се откупуваат од истото, се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Останати резерви

Останатите резерви произлегуваат од вреднувањето, односно од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Овие резерви не се на раполагање на акционерите.

Акумулирана загуба

Акумулираната загуба ги вклучува непокриените загуби од претходните години и финансискиот резултат од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгочорни и краткорочни кредити. Делот од долгочорните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.18. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликувидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата во своето работење не стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавка на стоки и услуги. Поради тоа Групата не е изложена на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Групата е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Групата.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не користи кредити за финансирање на своето работење, а нема ни орочени депозити во банките. Поради тоа, Групата не е изложена на ризик од промени на каматните стапки.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост на Групата.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	6.516	9.482
Нето обврски по кредити и позајмици	6.516	9.482
Капитал и резерви	323.686	319.816
% на кредитна задолженост	-	-

Показателот на кредитна задолженост покажува дека на 31.12.2023 година и на 31.12.2022 година Групата не е кредитно задолжена.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Групата нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Групата не е изложена на ризик од промени на курсевите на странските валути.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Групата се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	6.516	9.482
Побарувања од купувачи	1.995	4.356
Останати побарувања	346	86
Краткорочни финансиски средства	194	194
Долгорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	<u>89.301</u>	<u>89.301</u>
	<u>98.352</u>	<u>103.419</u>
Каматоносни со променлива камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Каматоносни со фиксна камата		
Депозити во банки	<u>11.000</u>	<u>-</u>
	<u>11.000</u>	<u>-</u>
	<u>109.352</u>	<u>103.419</u>
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Останати долгорочни обврски	912	1.010
Обврски спрема добавувачи	1.523	6.182
Обврски за позајмици	24	24
Останати тековни обврски	<u>481</u>	<u>1.296</u>
Вкупно	<u>2.940</u>	<u>8.512</u>
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>2.940</u>	<u>8.512</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	0	0	0	0

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	24	-	-	-	24
Обврски за примени депозити	-	-	-	912	912
Обврски спрема добавувачи	1.523	-	-	-	1.523
Останати обврски	481	-	-	-	481
	2.028	0	0	912	2.940

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	24	-	-	-	24
Обврски за примени депозити	-	-	-	1.010	1.010
Обврски спрема добавувачи	6.182	-	-	-	6.182
Останати обврски	1.296	-	-	-	1.296
	7.502	0	0	1.010	8.512

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групата со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	6.516	-	-	-	6.516
Побарувања од купувачи	1.726	256	-	13	1.995
Останати побарувања	346	-	-	-	346
Краткорочни финансиски средства	11.000	-	-	194	11.194
Долгорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-	89.301	89.301
	19.588	256	0	89.508	109.352

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	9.482	-	-	-	9.482
Побарувања од купувачи	2.926	1.383	23	24	4.356
Останати побарувања	86	-	-	-	86
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	194	194
Долгорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-	89.301	89.301
	12.494	1.383	23	89.519	103.419

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од закупнини	18.804	20.606
Приходи од префактурирани комунални трошоци	6.759	8.908
Останато	-	107
Вкупно	25.563	29.621

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од надомест на штети	-	792
Наплатени отпишани побарувања	235	312
Добивка од продажба на основни средства	1.847	3.353
Останато	52	15
Вкупно	2.134	4.472

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Трошоци за материјали	86	79
Трошоци за резервни делови и ситен инвентар	-	-
Вкупно	86	79

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	4.138	3.831
Останати трошоци за вработените	217	273
Вкупно	4.355	4.104

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Потрошена енергија	6.307	8.270
Транспортни и ПТТ трошоци	74	100
Трошоци за тековно одржување	258	1.665
Наемници	338	381
Трошоци за комунални услуги	665	714
Премии за осигурување	330	267
Даноци и прид. кои не зависат од резултатот	614	597
Надоместоци за органите на управување	1.513	1.235
Трошоци за репрезентација и спонзорства	16	817
Загуба од продажба на основни средства	485	-
Непроизводни услуги	1.275	2.913
Останато	1.761	920
Вкупно	13.636	17.879

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	252	71
Позитивни курсни разлики	-	-
Дивиденди	34	34
Вкупно финансиски приходи	286	105
Расходи за камати	-5	-
Негативни курсни разлики	-	-
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи	-5	0
Нето финансиски приходи / расходи	281	105

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2023	2022
Добивка пред оданочување	4.414	8.138
Даночко непризнаени расходи	21	713
Ефект од консолидација	1.004	238
Даночна основа	5.439	9.089
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	5.439	9.089
Данок на добивка по стапка од 10%	544	909
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	544	909
Ефективна даночна стапка	12,32%	11,17%

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2023	2022
Заработка која им припаѓа на имателите на акции	3.873	7.230
Пондериран просечен број на акции во оптек	145.540	145.540
Основна заработка по акција во денари	27	50

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондеририраниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2023 и 2022 година се како што следи:

2023 година		Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност							
Состојба на 01.01.2023 година	79	26.560	0	5.501	32.140	-	-
Нови набавки		1.918	-	-	1.918	-	-
Пренесено од аванси	-	1.084	-	-	1.084	-	-
Пренесено на недвижности дадени под закуп					0	-	-
Пренесено на останати с-ва	-	-	-	-	0	-	-
Расходување, отпис, продажба	-	-	-	-	0	-	-
Состојба на 31.12.2023 година	79	29.562	0	5.501	35.142	0	
Исправка на вредност							
Состојба на 01.01.2023 година	0	7.646	0	0	98.409	-	-
Амортизација	-	2.636	-	-	2.636	-	-
Расходување, отпис, продажба	-	-	-	-	0	-	-
Пренесено на недвижности дадени под закуп	-	-	-	-	0	-	-
Состојба на 31.12.2023 година	0	10.282	0	0	10.282	0	
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023 ГОДИНА	79	19.280	0	5.501	24.860	0	

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2022 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2022 година	283.614	16.629	0	0	300.243	-
Нови набавки	2.226	11.721	-	-	13.947	-
Пренесено од аванси	-	8.184	-	-	8.184	-
Пренесено на недвижности дадени под закуп	-283.974				-283.974	
Пренесено на останати с-ва		-5.501		5.501	0	
Расходување, отпис, продажба	-1.787	-4.473	-	-	-6.260	
Состојба на 31.12.2022 година	79	26.560	0	5.501	32.140	0
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2022 година	82.918	11.014	0	0	98.409	-
Амортизација	2.894	1.105	-	-	3.999	
Расходување, отпис, продажба	-1.007	-4.473	-	-	-5.480	
Пренесено на недвижности дадени под закуп	-84.805	-	-	-	-84.805	-
Состојба на 31.12.2022 година	0	7.646	0	0	7.646	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022 ГОДИНА						
	79	18.914	0	5.501	24.494	0

15. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	2023	2022
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	283.974	-
Набавки	-	-
Продажба	-5.889	-
Пренос од /на НПО	-	283.974
Состојба на 31 декември	278.085	283.974
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	84.805	-
Амортизација за тековната година	2.850	-
Продажба	-1.895	-
Пренос од /на НПО		84.805
Состојба на 31 декември	85.760	84.805
Сегашна вредност на 31 декември	192.325	199.169

Дел од недвижниот имот кој се наоѓа на улица Македонија број 11-А Скопје со површина од 1.843 метри квадратни е заложен во корист на Халкбанк АД Скопје како обезбедување за одобрен кредит на Фершпед АД Скопје. Сметководствената вредност на заложениот недвижен имот изнесува 46.257 илјади денари.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во акционерски друштва котирани на Македонска берза на подсегментот берзанска котација	76.301	76.301
Вложувања во удели на трговски друштва	13.000	13.000
Вложувања во банки и финансиски организации	-	-
Вкупно	89.301	89.301

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2023	2022
Залиха на материјали и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	89	89
Вкупно	89	89

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	1.995	4.356
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	1.995	4.356

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2023	2022
Побарувања за данок на добивка	343	83
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Однапред пресметани или платени трошоци (АВР)	-	73
Останато	3	3
Вкупно	346	159

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Краткорочни позајмици	-	-
Краткорочни депозити	11.000	-
Побарувања за камати	194	194
Останато	-	-
Вкупно	11.194	194

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметка	6.516	9.482
Благајна	-	-
Девизни сметки	-	-
Девизна благајна	-	-
Вкупно	6.516	9.482

22. НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО

во илјади денари	2023	2022
Состојба на почетокот на годината	304	305
Вклучување на подружницата во консолидација	-	-
Неконтролирачко учество во добивката/загубата	-3	-1
Износ на промени од ставки на капиталот и резервите	-	-
Ефект од промени на малцинското учество	-	-
Неконтролирачко учество во друга сеопфатна добивка/загуба	-	-
Промени во текот на годината	-3	-1
Состојба на крајот на годината	301	304

Неконтролирачко учество е учеството на останатите содружници во основната главнина и капиталот на подружницата што е вклучена во овие консолидирани финансиски извештаи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

23. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за лиценци	-	-
Обврски за примени депозити	912	1.010
Вкупно	912	1.010

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.523	6.182
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	1.523	6.182

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за данок на додадена вредност	124	904
Обврски за данок на добивка	-	85
Обврски за бруто плати	347	307
Обврски за ПДД	10	-
Пресметани приходи (ПВР)	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Вкупно	481	1.296

26. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема небанкарски субјекти	-	-
Обврски за камати	24	24
Вкупно	24	24
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	-
Вкупно	24	24

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНите ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

28. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на МЕПКОМ ДОО Скопје, со процент на учество од 99,67%. Салдата и трансакциите меѓу ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје и МЕПКОМ ДОО Скопје, а кои се елиминирани во овие финансиски извештаи се прикажани во следната tabela:

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во подружница	107.213	107.213
Побарувања за дадени позајмици	1.500	-
Вкупно тековни средства	1.500	-
Обврски за примени позајмици	1.500	-
Вкупно тековни обврски	1.500	-

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Групата е поврзана со своите акционери и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања по основ на купопродажни односи	509	2.578
- ФЕРШПЕД АД Скопје	400	2.471
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	-	49
- ЕВРОПА АД Скопје	109	58
Краткорочни финансиски средства	0	0
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-
Обврски од купопродажни односи и останати обврски	94	1.656
- ФЕРШПЕД АД Скопје	94	1.641
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ЕВРОПА АД Скопје	-	15
Обврски по краткорочни позајмици и камати	24	24
- ФЕРШПЕД АД Скопје	24	24
Приходи од продажба на стоки и услуги	5.650	6.071
- ФЕРШПЕД АД Скопје	3.545	3.924
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	201	262
- ЕВРОПА АД Скопје	1.904	1.885
Набавки на стоки и услуги	1.153	4.224
- ФЕРШПЕД АД Скопје	1.009	4.066
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	144	144
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ЕВРОПА АД Скопје	-	14
Побарувања по камати	194	194
- ФЕРШПЕД АД Скопје	194	194
Приходи по камати	0	0
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-
Расходи по камати	-	-
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година против Групата ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.